

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен (Münchener Rückversherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) со регистрирано седиште на Коенигинстрасе 107, 80802 Минхен, Германија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 12.03.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на создавање на целосно функционално друштво за заедничко вложување од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен (Münchener Rückversherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) со регистрирано седиште на Коенигинстрасе 107, 80802 Минхен, Германија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 14.02.2020 година а дополнето на 17.02.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен (Münchener Rückversherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) со регистрирано седиште на Коенигинстрасе 107, 80802 Минхен, Германија, која се однесува на создавање на целосно функционално друштво за заедничко вложување од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен (Münchener Rückversherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) Минхен, Германија. Друштвото за заедничко вложување ќе биде основано и ќе постои во согласност со законите на Германија од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше

Акциенгезелшафт и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт, каде што истите ќе имаат еднаков содружнички удел (50%/50%) во заедничкото вложување.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт е германски производител на автомобили специјализиран во дизајнирање, производство и дистрибуција на спортски автомобили со високи перформанси, СУВ возила (SUV) и седани. Седиштето е лоцирано во Штутгарт, Германија.

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт е дел од Фолксваген Груп (Volkswagen Group) и е во целосна сопственост, и индиректно контролирано зависно друштво на Фолксваген Акциенгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft), владејачкото друштво на VW Group. VW Group е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, камп-возила, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила. VW Group исто така е ангажирана со дистрибуција на возила. VW Group ги опфаќа брендovите на возила Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Light Commercial, Porsche, Audi, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, MAN, Scania и Ducati. VW Group е исто така активна со обезбедување на финансиски и осигурителни услуги поврзани со дистрибуцијата и финансирањето на нејзините автомобили и комерцијални возила, како и во развој и маркетинг на услуги за мобилност (како на пример повикување на возило (*ride hailing*) и споделување на возило (*car sharing*)) преку нејзиното неодамна основано зависно друштво под брендот MOIA.

Дополнително, VW Group обезбедува финансиски и осигурителни услуги поврзани со дистрибуцијата и финансирањето на нејзините автомобили и комерцијални возила. Оваа активност ја обавуваат главно Фолксваген Фајненшл Сервисис АГ (Volkswagen Financial Services AG („FSAG”)) и неговите зависни друштва. FSAG обезбедува индивидуални мобилни услуги како што се финансирање, лизинг, осигурување и услуги за набавка на осигурување во врска со автомобили и комерцијални возила. Конечно, преку зависното друштво на FSAG – Фолксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank GmbH), VW Group обезбедува директни банкарски услуги.

VW Group ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

МХП Менаџмент- унд ИТ-Бератунг ГмбХ (MHP Management- und IT-Beratung GmbH) зависно друштво на

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт<sup>1</sup>, е глобално друштво за менаџмент и ИТ консултации, активно во областите на менаџмент консалтинг, системска интеграција, управување со апликации и дигитални услуги, примарно во автомобилската индустрија.

Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт е меѓународна осигурителна компанија со седиште во Минхен, Германија која го опфаќа целиот ланец на вредности на реосигурување, примарно осигурување (на пр. ERGO) и решенија за ризик поврзани со осигурување, и исто нуди услуги за управување со имот (MEAG). Акциите на Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт RE котираат на сите германски берзи и на Xetra електронскиот систем за трговија.

Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт нема регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија.

Друштвото за заедничко вложување ќе биде основано и ќе постои во согласност со законите на Германија од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт, каде што истите ќе имаат еднаков содружнички удел (50%/50%) во заедничкото вложување.

Друштвото за заедничко вложување ќе обезбедува ИТ-консалтинг и помошни услуги на трети страни во врска со планирање, основање и управување со дигитални и флексибилни решенија за производство т.е. паметни фабрички услуги<sup>2</sup>. Концептот на паметна фабрика се однесува на производство врз база на високо дигитализиран и поврзан производствен ланец во рамки на производствениот погон. Клучните карактеристики опфаќаат употреба на големи можности за обработка на податоци и напредна роботика. Вообичаено вклучува комбинација на технологија за производство, информации и комуникација. Сите овие различни делови на производство се поврзани преку интернет на нештата или други видови на напредни интегрирани кола, кои овозможуваат сензори, мерење, контрола, и комуникација на се што се случува низ процесот на производство. Друштвото за заедничко вложување ќе биде активно со планирање и дизајнирање на концепти на паметни фабрики за трети страни во сите индустрии, со примарен фокус на автомобилската индустрија.

Во моментов нема планови Друштвото за заедничко вложување да биде активно во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

---

<sup>1</sup> За целите на доставување на комплетни информации, [Porsche поседува 81,8% и има самостојна контрола над МНР согласно значењето на Законот за заштита на конкуренцијата. Другиот содружник во МНР е Др. Ралф Хофман кој ги поседува останатите 18,2%].

<sup>2</sup> Помошни услуги вклучуваат развој на концепт, софтверски решенија како и управување со ризик во однос на дигитални производствени решенија.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. Д-р Владимир Наумовски**